

Друштво за производство,инженеринг,трговија
и услуги СИМТ ДООЕЛ експорт-импорт
Бр. 03-3911
24-02-2025 год.
Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА,
ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ - СКОПЈЕ
MINISTRIA E POLITIKES SOCIALE,
DEMOGRAFISE DHE RINISE - SHKUP
Бр. / Nr. 02-181/6
26-02-2025 20 год. / vitë

ДОГОВОР
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

**Набавка на услуги за одржување на апликативен софтвер за
посвојување**

Склучен на ден _____. 2025 година, помеѓу:

I ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Министерство за социјална политика, демографија и млади, со седиште на ул., „Даме Груев“, бр.14 Скопје, претставувано од Министер Фатмир Лимани, во понатамошниот текст: **Договорен орган**, и
2. Друштво за производство,инженеринг,трговија и услуги СИМТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со ЕМБС 4873882, со седиште на ул. „Партизански одреди“ бр.149 Мезанин 2 Скопје, претставувано од Управител Деница Велјановска, во понатамошниот текст: **Носител на набавката**

II ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу Договорниот орган и Носителот на набавката, согласно спроведената постапка за јавна набавка како набавка од мала вредност за набавка на услуги во согласност со позитивните законски прописи поврзани со предметот на набавката (Законот за јавни набавки, Законот за облигациони односи) и важечките подзаконски акти, како и материјалните прописи кои се во сила во моментот на склучување на овој Договор.

Договорните страни го склучуваат овој договор врз основа на Одлука за јавна набавка со архивски број 02-8476/1 од 26.12.2024 година, Одлука за избор на најповолен понудувач со архивски број 02-181/5 од 22.01.2025 година, донесена во истата постапка, како и врз основа на доставена понуда од Носителот на набавката со

која во целост се прифатени условите, барањата и напомените предвидени во тендерската документација.

Член 2

Предмет на овој договор е набавка на услуги за одржување на апликативен софтвер за посвојување.

III ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Овој Договор е со важност од 1 година (12 месеци), сметано од денот на неговото потпишување од двете договорни страни.

IV ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Вредноста на овој договор за набавка на услуги за одржување на апликативен софтвер за посвојување, изнесува 250.000,00 денари без вклучен данок на додадена вреднос,. Данокот на додадена вредност изнесува 45.000,00 денари. Вкупната вредност на овој договор со пресметан данок на додадена вредност изнесува 295.000,00 ден. со пресметан ДДВ.

Единечна цена без ДДВ по работен час изнесува 6.400,00 денари. ДДВ (18%) изнесува 1.152,00 денари. Единечна цена со вклучен ДДВ по работен час изнесува 7.552,00 денари.

V РОК, НАЧИН И УСЛОВИ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Носителот на набавката е должен да ја реализира услугата континуирано во период од една година (12 месеци), согласно барањата и условите од техничката спецификација и склучениот договор.

Член 6

Виртуелните машини на кои се инсталирани системот за управување со релационите бази на податоци и апликацијата работат под оперативниот систем Windows Server 2016 Standard.

- ❖ Спецификации на Базата на податоци на апликацијата за посвојување:
- Базата на податоци е изработена во Microsoft SQL Server V2016 како релациона база доведена во трета нормална форма

- ❖ Системски софтвер
 - Microsoft Windows Server 2016

Министерство за социјална политика, демографија и млади, потребата од реализација на јавната набавка за одржување на апликацијата за посвојување – софтвер, ја базира на фактот дека е потребна висока расположивост, достапност на апликацијата, со потреба од голема доверливост на процесите и податоците.

Одржувањето подразбира:

Модул – Одржување на апликација за посвојување

Носителот на набавка е должен да го реализира одржувањето на Апликацијата за посвојување на начин кој гарантира целосно оперативна состојба на апликацијата.

Апликацијата е изработена на .Net платформа со користење на .net framework 4. Апликацијата е web ориентирано решение со траслојна архитектура. Ваквото решение овозможува дополнителна флексибилност и скалабилност на серверска страна и целосна независност од оперативен систем и интернет прелистувач на клиентска страна.

Поддршката се реализира на лице место (on-site поддршка) и далечински (remote поддршка)

Модул – Одржување на Базата на податоци

Администрацијата на Базата на податоци треба да обезбеди стандардно техничко одржување за нејзино безбедно и сигурно функционирање, а ќе ги опфати следните категории:

- Заштита на базата на податоци што вклучува дефинирање на процедура за периодични и backup-и (дневни, неделни и месечни),
- Понудувачот е должен да ги постави соодветно дефинираните процедури за backup-и на локалниот сервер
- Можност за целосен или делумен back-up на податоците на интервали дефинирани од корисникот.
- Интерпретација на алармни log-ови за базата на податоци.
- Документирање на проблемот кој се појавил во базата на податоци
- Дијагностицирање и отстранување на абнормалности во базата

Модул – одржување на системски софтвер



- Интерпретација на алармни log-ови на оперативниот систем
- Носителот на набавка е должен да ги конфигурира дефинираните Backup процедури на системскиот софтвер на локалниот сервер.
- Дијагностицирање и отстранување на абнормалности во работата на системскиот софтвер на серверот
- Поддршка и совети за обезбедување на исправно работење

Опсег на активности

Носителот на набавка е должен во својата понуда, да опфати поддршка за следните модули:

Модул – Одржување на Апликацијата за посвојување

- Одржување на Апликацијата за непречено работење
- Отстранување на грешки по доставено барање на Носителот на набавката
- Оптимизација на Апликацијата
- Носителот на набавка е должен да ги конфигурира дефинираните Backup процедури на локалниот сервер.
- Интерпретација на алармни log-ови од Апликацијата

Член 7

Понудувачот е должен да понуди:

- стандардно време на поддршка од 08:00 до 16:00 часот:
- од понеделник до петок

Носителот на набавка ќе има право на пристап до системот на корисникот во претходно договорените и дефинирани термини за одржување и по претходно известување и одобрување од страна на корисникот. Носителот на набавка ќе постапува согласно насоките на корисникот за безбедност и ќе ги штити податоците на корисникот од било каков неовластен пристап на трети страни.

Во следната табела е прикажано максималното време за одговор на повик или време од пријавување на потребата за услуга до интервенција преку далечински пристап (доколку е тоа возможно) или појавување на лицето- одржувач на софтверската апликација на лице место за да превземе активности за отстранување на грешките.

ПРИОРИТЕТ НА ГРЕШКИ И ВРЕМЕ НА ОДГОВОР

Приоритет	Дефиниција	Време на одговор	Време на решавање
-----------	------------	------------------	-------------------



A	Фатални грешки	1 час	До 8 часа
Б	Сериозни грешки	3 часа	До 6 часа
В	Минорни грешки	8 часа	3 денови

- А) **Фатални грешки** - Грешки кои го спречуваат функционирањето на повеќето процеси во системот.
- Б) **Сериозни грешки** – Оневозможени функционалности кои се потребни за извршување на процесите со првични побарувања за перформанси.
- В) **Минорни грешки** - Грешки кои попречуваат некои активности кои не се критични за процесите.

Член 8

Доколку во текот на одржувањето се утврди дека е потребно промена и набавка на резервен дел, економскиот оператор е должен писмено да го извести Договорниот орган за потребата од менување, ќе му достави цена на резервниот дел со пресметана маржа до 5% од набавната цена на делот, а во прилог ќе достави оригинална фактура за набавениот дел или копија од фактура заверена со печат верно на оригиналот и потпис.

Член 9

За секоја активност која ќе биде дел од извршувањето на договорот за одржување, Носителот на набавката ќе испорача детален извештај со комплетни технички детали за извршените промени во софтверот, како и препораки што да се преземе за во иднина да не се појавуваат слични проблеми. Прифаќањето на овие извештаи ќе биде предуслов да се прифатат барањата за плаќање на секое поединечно барање за одржување.

VI НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 10

Начин на плаќање е во рок до 60 дена од денот на прием на фактурата во архива на Министерство за социјална политика, демографија и млади.
Рокот на плаќање започнува од денот на доставување на фактура во Архивата на Министерството за социјална политика, демографија и млади.
Наплатата ќе се врши по одобрени ефективни работни часови.

VII ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 11



Носителот на набавката е должен да постапува согласно барањето доставено од одговорното лице за следење на реализација на договорот кај Договорниот орган како и врз основа на доставената понуда и утврдена техничка спецификација.

Носителот на набавката врз основа на добиеното барање, сукцесивно во зависност од потребата на Договорниот орган се обврзува да ги извршува услугите предмет на договорот.

VIII ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 12

Договорниот орган се обврзува во рок од 60 дена од датумот на прием на секоја поединечна фактура да изврши плаќање на Носителот на набавката. Договорниот орган се обврзува дека ќе врши исплата на цената за извршените услуги на начин определен со овој Договор.

Член 13

Лице задолжено за реализација на договорот кај Договорниот орган е Зафир Цановски или друго лице овластено од Министер.

IX ГАРАНЦИЈА ЗА НАВРЕМЕНО И КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 14

Носителот на набавка е должен да обезбеди гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот во вид на банкарска гаранција во вредност од 10% од вредноста на договорот за јавна набавка со вклучен ДДВ.

Носителот на набавка е должен да достави неотповиклива, безусловна и наплатива на прв повик банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот со важност за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот Носителот на набавката ја доставува најдоцна во рок до 5 (пет) дена од потпишувањето на договорот. Потпишаниот договор без доставена банкарска гаранција ќе се смета за неважечки и нема да предизвика правно дејство.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполнi некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.

Оваа гаранција се враќа на носителот на набавката, во рок од 14 дена од денот на целосно реализације на договорот.

Во случај кога е продолжен рокот за реализација на договорот или е зголемена неговата вредност, носителот на набавката соодветно треба да ја продолжи важноста и вредноста на гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот.

Х ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ, ОДНОСНО НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 15

Договорните страни се согласни дека во случај кога Носителот на набавката нема да ја исполнi својата обврска согласно роковите определени во овој договор, истиот е согласен на договорна казна. Носителот на набавката се обврзува да плати пенали во висина од 5 (пет) промили од вредноста на неизвршената услуга за неисполнување или неуредно и задоцнето исполнување, но износот на пеналите не може да биде поголем од 5% од вредноста на овој Договор.

Договорниот орган пресметката на договорната казна од став 1 на овој член ќе ја одбие од цената на услугата определена во член 4 од овој договор.

Доколку Носителот на набавка ненавремено ги извршува услугите кои се предмет на набавка, Договорниот орган има право да ја наплати и Гаранцијата за навремено и квалитетно извршување на договорот.

XI ВИША СИЛА

Член 16

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до кое би дошло заради “Viша сила”, “Viша сила” значи исклучителен настан или околност:

- а. кој е надвор од контрола на страните;
- б. против кој ниедна од страните не можела разумно да преземе мерки пред стапување на Договорот;
- в. кој, откако настанал, страната не можела разумно да го одбегне или да го совлада и
- г. кој не може во голема мера да се припише на друга страна;

Viшата сила може да вклучува, но не е ограничена на исклучителните настани или околности описаны во точките од I до V, се додека се исполнети горенаведените услови од (а) до (г):

- I. војна, непријателства, инвазија, акт на непријателства;
- II. бунт, тероризам, револуција, востание, воена сила или граѓанска војна;
- III. немир, развиженост, неред, штрајк или блокада од лица кои не се персонал на изведувачот или подизведувачите;

- IV. воена муниција, експлозивни материјали, радијација или радиоактивност од страна на изведувацот;
- V. природни настани (пожар, поплава, земјотрес пандемија, лоши временски услови, невообично за годишното време и за местото на кое се изведуваат работите, утврдени во градежен дневник и сл.);

Ако една од договорните страни е спречена заради Вишата сила должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила, Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине спогодбено.

Доколку изведбата на сите работи во голема мера е спречена во непрекинат период од 30 (триесет) дена поради "Вишата сила" за која е дадено известување, тогаш која било од страните може да даде известување за раскинување на Договорот.

XII ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 17

За се што не е регулирано со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и позитивните законски прописи во Република Северна Македонија.

XIII УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 18

Кога една од договорните страни нема да ја исполнити својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнувањето на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 19

Договорот не може да се раскине поради неисполнување на незначителен дел од обврската.

Член 20

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуалната штета.

Ако една страна го извршила договорот целосно или делумно има право да и се врати она што го дала.

Ако двете страни имаат право да бараат враќање на даденото, заемните враќања се вршат според правилата за извршувањето на двостраните договори.

Секоја страна и должи на другата надомест за користа што во меѓувреме ја имала од она што е должна да го врати, односно да го надомести.

Страната што враќа пари е должна да плати затезна камата од денот кога ја примила исплатата.

Договорните страни се согласни евентуални спорови да се решаваат спогодбено во склад со важечките прописи и овој договор, но доколку тоа не е можно спорот ќе го решава надлежен суд во Скопје. Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој договор.

XIV. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 21

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произледле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање, во спротивно надлежен за решавање на сите евентуални спорови е Основниот суд Скопје-2, Скопје.

XV КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Член 22

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој Договор.

XVI. ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 23

Договорот за јавна набавка во текот на неговата важност може да се дополни и/или измени само врз основа на член 119 од Законот за јавни набавки.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 24

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.


Член 25

Овој Договор е составен во 4 (четири) примероци, од кои секоја страна задржува по 2 (два) примерока и стапува во сила со денот на неговото склучување.

Договорниот орган:

Министер

Fatmir Limani



Носителот на набавката

Управител

Деница Велјановска



Изработил: Теодора Васиќ Петровска, Советник
Согласен: Љубица Панова, Раководител на сектор
Одобрил: Fatmir Sabriu, Државен секретар